

Поголема шпионска служба била заинтересирана да ги снимат разговорите на еден коктел, организиран за членовите на дипломатскиот кор. За таа цел бил ангажиран агент кој во чашата со мартини ставил маслинка, во која било вградено техничко средство-давач. Агентот слободно се движел меѓу соговорниците со чашата в рака и на тој начин ги прислушувал и ги бележел разговорите меѓу дипломатите...

Во една амбасада, еден амбасадор, честитајќи им ја Нова година на присутните гости, се пошегувал и рекол: "Дозволете да им наздравиме и на оние луѓе кои некаде си ја вршат својата тајна задача"... Само пет минути подоцна звонил телефонот во амбасадата. На другата страна од врската еден глас му се заблагодарил на амбасадорот за честитките...



**БАБО, БАБО, ЗОШТО ИМАШ ГОЛЕМИ УШИ?
ЗА ПОДОБРО ДА ТЕ СЛУШАМ!**

"ПО СИГНАЛОТ, ТИЕ ЗНААТ КА

"И за претседателот може да се поднесе импичмент", изјави Тито Петковски, кој деновиве е топ тема со изјавата дека четирите најголеми политички партии во државата поседуваат уреди за прислушување.

Кој во оваа држава и во светот не знае дека сè и секој се прислушува. Всушност, не крена толку прав самото македонско прислушување колку што на сите им е клучно прашањето зошто токму сега Петковски излегува со ваква изјава и го лоцира, но не го именува прислушувачот, а до пред нецели две години беше во врвот на СДСМ. Петковски решил да не се појавува во МВР. Но, во Собранието се сретнал со министерката Јанкуловска и ѝ ги пренел своите општи сознанија за аферата. А за оперативните сознанија МВР ќе го информирал по писмен пат.

Масло долеа и изјавата на пратеникот Есад Рахич, дека дел од опремата, која била купена за военото разузнавање во 2001 година, веројатно спакувана завршила во просториите на една политичка партија. Тој не го соопштува името на партијата, само потенцира дека таа час е на власт, час е во опозиција.

Изворите посочуваат дека поединци од претходниот владејачки корпус обезбедиле комплетна техника и кадри за организирање прислушување на своите политички противници... Дали техниката била стационирана во околината на населбата Ѓорче Петров, односно во Сарај... дали најсовремената техника за прислушување е покриена со фирма на еден весник од етничкиот корпус... односно дали целата техника на иранската разузнавачка служба внесена во Македонија е инсталирана во Шипковица и дали таа и е на услуга на една национална партија!?



Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Никој не е недопирлив во држава, па да станува збор и за нејзиниот претседател. А токму тој во улога на лидер на опозиционата СДСМ, во 2001 година, во јавноста изнесе стенограми од прислушувани лица во Македонија, тврдејќи дека тоа го прави тогашната власт на ВМРО-ДПМНЕ и ДПА. Аферата "Големото уво" сè уште не е расветлена, односно се наоѓа во фаза на сослушување сведоци и изведување докази...

ИГРА

Нашите извори велат дека во светот нема тајна служба, полициска или специјализирана агенција, која во борбата против организираниот криминал не ја користи и мерката прислушување. Проблемот со нашето "Големо уво" е што тоа пропушти да го наслушува организираниот криминал (каде корупцијата и мафијашката дејност се врв на терористичкото дејствување) и што послужи за партиско политичка манипулација и со службите и со добиените сознанија. Кој си игра со државните и со националните интереси на РМ треба да одговораат ДБК, МВР и Агенцијата за разузнавање, со КОС на АРМ!? Исфрустрирани поради личните доживевани фијаска, во обидите да се искачат на врвот од пирамидата на власта, поединци вешто се инфилтрираат во националните партии од каде

разорно дејствуваат врз вкупните безбедносно-политички и економско-социјални состојби во државата. Тука се мисли на одделни остатоци на стариот безбедносен кадар, кој ги промени своите идеолошки бои и се инфилтрира во националните партии...

Иницираните проблеми и разгорувањето на аферата "Големото уво", чии мотиви сè уште не се познати, а штетите кои од неа веќе се евиденти, ќе бидат долгорочни: ќе продуцираат криза во политичките, воените, економските, социјалните и другите односи во РМ, која и без тоа преживува тешки моменти. Оваа афера има и надворешно-политичка димензија. Се чини дека со неа треба да се создадат состојби и односи во кои би морале да бидат ангажирани и опфатени и надворешни институции. Кој колку би имал интерес од дестабилизацијата на Македонија...

Овој метод на работење на разузнавачките служби, велат нашите извори, почна да се применува со усовршу-

Пред неколку години медиумите во Шпанија лансираа афера во врска со прислушувањето на телефонските разговори на кралот Хуан Карлос, од страна на Централната воена разузнавачка служба. Компетентните лица од таа Служба излегоа со елегантно соопштение пред јавноста: "Да! Точно е дека се контролирани телефонските разговори, но поради личната безбедност на кралот". И случајот беше затворен.

ОСТАВЕТЕ ПОРАКА, ДЕ БИЗНИС БРКАМ!"

УРЕДИТЕ ЗА ПРИСЛУШУВАЊЕ ПО СВОЈ ТЕРК ГИ СКРОИЈА АФЕРИТЕ "ВОТЕРГЕЈТ", "ИРАНГЕЈТ", ... КОИ ЌЕ ИМАА ПОИНАКОВ ТЕК АКО НЕМАШЕ ОДРЕДЕНИ ПОЛИТИЧКИ ПРЕТЕНЗИИ. АФЕРИ СО ПРИСЛУШУВАЊЕ ИМАШЕ ВО ГРЦИЈА, ВО ИТАЛИЈА ЗА ОВОЈ ПРОБЛЕМ СÈ УШТЕ СЕ ВОДИ ПОЛЕМИКА МЕГУ ПОЗИЦИЈАТА И ОПОЗИЦИЈАТА



вањето на некои технички достигнувања, особено од областа на електрониката и информатиката, со цел да се обезбедат разузнавачки податоци и информации. Во современата разузнавачка практика, тајното прибирање податоци преку техничките средства е сè помасовно. Под оваа метода се подразбира тајно вградување технички средства, преку разузнавач или агент, со цел да се приберат одредени податоци за противникот или за криминалната структура. Техничко средство применото при прислушувањето е уред со чие посредство се регистрираат одредени разузнавачки податоци. Тоа можат да бидат уреди за регистрирање разговори, за фотографирање, телевизиско или друго набљудување, опсервирање и документирање... Со цел да се обезбеди тајноста на присуството на техничките средства на потребно место тие мора, по изгледот и димензиите да се вклопуваат во амбиентот, да не предизвикуваат сомневање и интерес. По големина треба да бидат што помали, но да не изгубат од својствата и од функционалните намени. Од адаптираноста на техничките средства во дадениот простор зависи дали ќе се

задржи нивната тајност. Со воздухоплови за прислушување, со или без пилотско управување, шпионско-извидувачки пловила, со флотата на шпионски сателити, кои крстосуваат низ орбитата, се покриваат секој кажан збор на Земјата.

Нашите извори посочуваат дека се знаат центрите за одложување и за анализирање на сите снимени разговори, "Ешалон" е во Шкотска, "Вотсон" во Хрватска... Од наведените причини денес смешно изгледаат аферите "Вотергејт", "Ирангејт" и слични акции на тајните служби во светот, кои сигурно ќе имаа друг тек ако немаше поинакви политички претензии... Афери со прислушување имаше во Грција, во Италија за исти проблеми сè уште се води полемика меѓу позицијата и опозицијата, Хрватска и Бугарија се потресуваат од слични

Нашите служби за безбедност имаат антологиски примери на применети ОТС... За откривање на терорист кој се криел на Шар Планина, во околината на Шипковица, во зимски услови, на минус 25°C, била озвучена пештера, така што се снимени дури и крцкањата на шишарките на верверичката...

афери и речиси нема земја во светот каде тајните служби не ја применуваат оваа оперативно-техничка мерка.

Овие мерки спаѓаат во активностите на тајните служби, но и на полициските и на специјализираните агенции за борба против криминалот, особено на оној кој романтично се вика организиран криминал, а метафорично се именува - октопод. Со оглед на актуелноста од последиците на аферата, кои сигурно ќе имаат битно влијание врз вкупната безбедносно-политичка состојба во државата, граѓаните на РМ имаат право да бидат информирани дека специјализираните служби - ДБК и Агенцијата за разузнавање, во своите методи на оперативно обезбедување информации, сознанија и документирање на непријателската, односно криминалната дејност од поголеми размери, покрај сите други извори наознавање, се овластени да применуваат и оперативно-технички средства. Тука спаѓаат и активностите на законски недефинираната функција на КОС на АРМ...

Нашите служби отсекогаш биле и технички и кадровски опремени на



КОЈ ЗА КОГО Е НЕДОПИРЛИВ ВО ДРЖАВАВА, ШТО Е ТОА ШТО ГО ЗНААТ ЕДЕН ЗА ДРУГ, НАВЕСТУВААТ, НО ПРЕМОЛЧУВААТ

највисоко ниво, така што сме имале можност успешно да им се спротивставуваме на сите слични служби во светот, особено во нашето опкружување...

РАЗНЕБИТУВАЊЕ

Политизирањето на проблемот со разоткривањето, не на мерката прислушување, туку на резултатите добиени од таа мерка, има повеќекратно значење, но секако најголеми последици ќе остави во смисла на разнебитувањето на безбедносно-разузнавачките и полициските структури кои се борат против организираниот криминал. Поради политичко-партичко слепо, мафтајќи со сознанијата добиени по пат на легализирани средства и методи, потенцираат изворите, ги загрозуваме основните претпоставки на безбедноста на државата, нејзините политички институции и субјекти, но и сигурноста на носителите на овластувањата во овие служби, на нивните семејства и во крајна смисла на сите чесни граѓани на РМ. Таквото манипулирање со службите и со сознанијата, добиени преку примената на мерките и методите, со кои се постапува, во специфичните и точно утврдени начела за неповредливоста на човековите права, во нормалните и во цивилизираните држави, е санкционирано со закон. Зошто? Затоа што во современите услови на живеење шпионите, терористите и криминално-ма-

фијашките босови се служат со сите достапни најсовремени технички средства при вршењето злосторства и криминал и за тоа никој не ги прозива.

Имено, нашите извори посочуваат дека постојано се шпекулира оти поединци од претходниот владејачки кор-

Во една оперативна акција за откривање на избеган терорист бил употребен лустер, во кој бил вграден давач, однесен како подарок. Резултат е фаќањето на терористот. Ова се примери за постапување на професионални служби, а не на аматери- партиски војници.

пус обезбедиле комплетна техника и кадри за организирање прислушување на политичките противници... Дали техниката била стационирана во околината на Ѓорче Петров, односно Сарај... дали најсовремената техника за прислушување е покриена со фирма на еден весник од етничкиот корпус... односно дали целата техника на иранската разузнавачка служба внесена во РМ е инсталирана во Шипковица и дали таа и е на услуга на една национална партија?

Нема дипломатско-конзуларно, тр-

ТАЕН ПРЕТСЕДАТЕЛСКИ МУАБЕТ

9.10.2000 година Бранко
Црвенковски и Борис Трајковски

Б:...

Т:...

Б:...

Т:...

Б: Сега да ти кажам една работа, ти ќе бидеш уште 4 години претседател на државава.

Т: Затоа сакам да си останам претседател јас да имам чисто... (нејасно)

Б: Ти гледаш дека за работите треба да најдеме јазик за разбирање.

Т: Па, затоа ти реков треба да седнеме и да...

Б: Ќе седнеме, меѓутоа за да седнеме треба да се почитуваме и да сфатиме дека ова е сепак држава, дека не е тоа кој е побрз на револвер или пиштол. Слушни се со Доста и со Ставре, на луѓето да им се обезбедат правата што им следуваат. Нека ги испрашуваат, процедурата нека си оди, ама 50 души да држат, и да ги претепуваат ноќеска, па не е ова Чиле! И да дадат соопштение дека сами себе сме се пукале и ранувале. Пази, ние сите повредени, колите изрешетани, претепаните, со куршум погодените, сè се наши. Е, како тоа, они тоа го прават. Е, како сами нашите се пукуваат себе!

Т: Види јас не можам вака од две страни, две различни соопштенија доаѓаат, да ти кажам не сум мрднал, закопан сум цел ден во вилата, се кријам и само седам тука, ништо не мрдам, дури страв ми беше и да си одам, знаеш заради, затоа што еве, и така случувања имаше и едноставно...

Б: Те разбираам јас тебе, седи ти, не мрдај од таму.

Т: Јас не дојдов да работам, сите средби, министерот за одбрана беше тука, Бодо Хомбах.

Б: Само на луѓето да им се обезбеди она што по Закон и Устав им следува.

Т: Важи, нема проблем, што се однесува до мене, јас тоа ќе го направам.

Претседателот на НСДП Тито Петковски во Собранието ќе ги соопшти партиите кои имаат уреди за прислушување, но откако МВР и Управата за безбедност и контраразузнавање ќе ги проверат информациите. Либерал-демократите доставиле иницијатива со 20 пратенички потписи со барање Собранието итно да формира анкетна комисија за случајот "партиско прислушување", а ЛДП го предлага Петковски за нејзин претседател. Но, тој најверојатно нема да прифати. Веројатно образложение за тоа ќе биде дека не е в ред тој како пратеник и лидер на владејачка партија да ја води комисијата која ќе го осветлува случајот "партиско прислушување", бидејќи колегите од опозицијата би можеле да се посомневаат во прикривање информации.



НАШЕТО "ГОЛЕМО УВО" ПРОПУСТИ ДА ГО НАСЛУШНУВА ОРГАНИЗИРАНИОТ КРИМИНАЛ И ПОСЛУЖИ ЗА ПАРТИСКО - ПОЛИТИЧКА МАНИПУЛАЦИЈА И СО СЛУЖБИТЕ И СО ДОБИЕНИТЕ СОЗНАНИЈА

говско и друго претставништво од странство, новински агенции или слични странски институции во светот на кои не им се прислушуваат телефоните, факс линиите, електронската пошта, особено се има контрола над компјутерите. Меѓутоа, поради "фини" манири, за тоа не се пишува и не се говори сè до моментот кога треба да се создаде некаков проблем во односите... Познатите шпионски афери со протерување на некои дипломатски, конзуларни и други претставници секогаш биле поврзувани и со откриените "бубачки".

Во кривично-правна смисла секогаш кога се изнесуваат одредени сознанија за нарушување на уставноста,

мора да се предлагаат и докази. Или, компетентните служби треба да ги преземат сите оперативни и оперативнотехнички мерки за утврдување на носителите на дејности, со кои се загрозува уставниот поредок на РМ. Несериозно е да се амнестираат одделни носители на акции во овие простори само поради нивната партиска припадност и тоа од аспект дали припаѓаат на позицијата или на опозицијата...

Дејствијата забележани на овој план се во полето на криминалот, со кој се загрозува уставниот поредок на Македонија и за таквата дејност сите носители мора да бидат откриени, нивните дејности документирани и извршителите изведени пред суд.